

Формирањето на таканаречениот опозиционен фронт против ВМРО-ДПМНЕ предизвика поместување на политичката сцена, или подобро речено будење на некои политички субјекти. Отворањето "очи" на Горѓи Трендафилов и на неговиот колега Горѓи Оровчанец е вистинско изненадување. Имено, токму овие двајца поранешни членови на ВМРО-ДПМНЕ за овие избори се гледаат како партнери. Не е исклучено и довчерашниот партнер на ВМРО-ДПМНЕ, либералот Андов, со неговото скромно членство, за овие избори да ја промени патеката на движење и од први јуни да пешачи заедно со својот довчерашен ривал СДСМ. Сепак, врвот го заслужува партијата на Тито Петковски, НСДП, која, како што велат, не ја исклучува можноста да се врати во прегратките на старата љубов - СДСМ.

Речиси за секои избори буквално се случува рововска битка во партиите, кога се работи за тоа кој ќе биде носител на листа во одреден изборен регион. Во изминативе изборни циклуси, политичките партии успеаја да изградат мит од т.н. прво место. Речиси беа (се) убедени дека носечкото име всушност е тоа кое на партијата во тој изборен регион треба да донесе повеќе гласови или, како што самите велат, да повлече гласови. Оваа лажна илузија дека гласачите гласаат за носителот на листата трае со години, иако досега и на ВМРО-ДПМНЕ и на СДСМ требаше да им стане јасно дека граѓаните гласаат за партија, а не за личност, бидејќи доколку се случуваше навистина да се концентрираат на посочената личност или, пак, воопшто на имињата забележани како идни можни кандидати за пратеници, многумина од нив никогаш немаа да влезат во Собранието.



**И ПОКРАЈ ЛОШИОТ РЕЈТИНГ, СДСМ СО ИСТИ ЛИЦА ЌЕ ЈА ТРЧА ИЗБОРНАТА ТРКА**

*"Човековата способност за правда ја чини демократијата возможна. Човековата способност за неправда ја прави демократијата неопходна".*

Реинхолд Ниебухр

**Д**а. Демократијата во овој момент е најважна за Република Македонија. Токму таа возможна или неопходна, како сакате, ѝ е потребна на државата во овој предизборен момент, кога практично треба до крај да ги покажеме своите капацитети и да донесеме фер и демократски избори. Секои избори се важни, но и секои, барем кај нас, се нарекуваат историски. Прифаќам дека тоа е така. Доколку навистина се историски за Република Македонија, посакувам да донесеме и историска одлука, и да спроведеме фер и демократски избори. Избори кои можеби прв пат нема да бидат обременети со најави за фалсификати, насилства, заканувања, претепувања и полнење на гласачки кутии. Или избори кои од страна на меѓународниот мониторинг ќе бидат оценети како фер и демократски, кои конечно Република Македонија ќе ја стават во графата на земји во кои граѓаните научија да гласаат, при тоа без да се тепаат, а политичарите меѓу себе да се почитуваат.

Но, ако денот се познава по утрото, се чини дека ќе имаме уште една предизборна рашамонијада, во која очи-

гледно ќе слушнеме сè и сешто за првите политички фази во партиите, за нивните семејства, за нивните бизниси, за нивните контакти во некои островски банки, кои по дифолт се забораваат по завршувањето на изборите, за тоа кој е предавник, а кој патриот, се разбира, и за фалсификатот во најава од СДСМ, кој најверојатно ќе биде главна тема во изборната кампања на опозицијата. Сè ова во набиена агенда (три пати на ден) ќе го гледаме во текот на мај, кој е резервиран за партискиот мегдан.

Значи, изборната кампања веќе е во тек, иако нејзиниот максимум, како по обичај, ќе имаме можност да го видиме во финишот, или пред денот "Д", кога практично дома не ќе можеме да го вклучиме телевизорот од силните пораци кои политичарите бескрајно емоционално ќе му ги испраќаат на народот, со надеж дека ќе го добијат нивниот глас. Илјада пати веќе видена слика за време на избори, која секако минува кај народот, се разбира кога таа се испраќа неколку пати во денот, на сите телевизиски канали. Народот сака да ги слушне пораките на политичарите, сака да го гледа својот омилен политички лик на плакатот залепен на првиот билборд пред неговиот дом, сака да го гледа спотот, кој ветува подобро утре, сака да вреска на митинг, сака да верува дека сè е возможно, и токму затоа слуша со едно уво. Колку да не ја изгуби надежта во себе, и вербата во неговиот политички избор.

А неговиот избор ќе стане конечен



Пишува:  
Магдалена АНДОНОВСКА

# МАЛИТЕ ПАРТИИ ИСПРАЌААТ ТАЈНИ СИГНАЛИ, И СРАМЕЖЛИВО ИМ НАМИГНУВААТ НА ГОЛЕМИТЕ

на први јуни. Денот кога поголемиот дел од полнолетните граѓани на Република Македонија ќе излезат на гласање и ќе го дадат својот глас за една од двете коалиции предводени од ВМРО-ДПМНЕ и од СДСМ или, пак, за оној политички субјект, кој според нивната перцепција заслужува да биде заокружен на гласачкото ливче. На тој начин ќе одлучат на кој политичар ќе му ја дадат довербата да ја предводи државата во наредните четири години, односно ќе ја дефинираат насоката на делување на идната политика на нашата земја.

## НОСИТЕЛОТ НА ЛИСТА НЕ Е МАМКА ЗА ГЛАСАЧИТЕ

Кога ќе излезе од печат овој број на "Македонско сонце" најверојатно ќе бидат познати предизборните коалиции на власта и на опозицијата, а можеби и носителите на листи за шесте изборни региони. Вториот момент, односно кој од партијата, или од коалицијата ќе има можност да биде носител на листа, е многу поинтересен внатре во самата партијата (коалиција), каде при подготвувањето на листите речиси за секои избори буквално се случува рововска битка, бидејќи во изминативе изборни циклуси политичките партии успеаја да изградат мит од таканареченото прво место. Речиси беа (се) убедени дека носечкото име всушност е



ВМРО-ДПМНЕ ТИПУВА НА ТИМОТ КОЈ ПОБЕДУВА

тоа кое во тој изборен регион треба да ѝ донесе повеќе гласови на партијата, или како што сами велат, да повлече гласови. Оваа лажна илузија дека гласачите гласаат за носителот на листата трае со години, иако досега и на ВМРО-ДПМНЕ и на СДСМ требаше да им биде јасно дека граѓаните гласаат за партија, а не за личност, бидејќи доколку се случуваше навистина да се концентрираат на посочената личност или, пак, воопшто на имињата забележани како идни можни кандидати за пратеници, многумина од нив никогаш немаше да влезат во Собранието.

Досега и на ВМРО-ДПМНЕ и на СДСМ требаше да им стане јасно дека првиот и вториот изборен регион, и кога губат и кога добиваат се резервирани за СДСМ, или за левичарите, додека "тројката" и "четворката" и делумно "петката" за ВМРО-ДПМНЕ, во нивните блескави, но и тажни моменти. Оттаму сосема ирелевантно е кој ќе биде носител на листата, бидејќи битно е севкупното расположение на граѓаните во овој момент, односно нивната наклонетост кон еден од овие два коалициски блока. Сегашната ситуација говори за фактот дека ВМРО-ДПМНЕ е во сериозна пред-

ност пред опозицијата, која очигледно затечена од фактот дека се распишаа избори, и покрај нејзиното противење, деновите се обидува да ги консолидира сопствените редови и да подготви коалиција, која би можела да му се спротивстави на ВМРО-ДПМНЕ.

Конечниот епилог од нивниот евентуален договор ќе го видиме наскоро (најточено на први јуни), но судејќи според стартот, се сомневам дека навистина бараат решение, бидејќи и натаму играат на иста карта, односно продолжуваат да не размислуваат да направат сериозни промени во партиските редови, со што на јавноста би ѝ испратиле порака дека нешто менуваат. Напротив и натаму првите ударни личности во опозицијата се истите оние кои во изминативе две години не успеаја да направат минимум напредок за својата партија или, пак, некаков позитивен фит-бек кај граѓаните. Претседателката на СДСМ, Радмила Шекеринска, има невозможно низок рејтинг како лидер на опозицијата, и токму затоа не може да претставува "влеча" за останатите опозициони партии. Елоквентен пример за тоа е нејзиниот колега, претседателот на ЛДП, Јован Манасијевски, кој и покрај тоа што убедуваше (пред сè, себе си, но и јавноста) дека може без СДСМ, во изминативе две години речиси и не направи нешто со што ќе остане забележан како претседател, кој успеал од сопствената партија да формира забележлив политички субјект, кој нема веќе да биде спомнуван како сателит на поголемиот брат СДСМ.

## ПРИСТОЈНИ И НЕПРИСТОЈНИ ПРЕГРУПИРАЊА

Формирањето на таканаречениот опозиционен фронт против ВМРО-ДПМНЕ по сè изгледа предизвика поместување на политичката сцена или, подобро речено, будење на некои политички субјекти, кои две години спијат. Отворањето "очи" на некои лидери, од



## КЕ БИДАТ ЛИ ИЗБОРИТЕ ФЕР?

типот на Ѓорѓи Трендафилов, претседателот на ВМРО-Народна, и на неговиот колега Ѓорѓи Оровчанец, кој ја претставува партијата Нова алтернатива, за која никој не знае дали воопшто постои, е вистинско изненадување. Имено, токму овие двајца поранешни членови на ВМРО-ДПМНЕ за овие избори се гледаат како партнери, кои би можеле евентуално да настапат со заедничка листа за изборите. Но, ете тука не завршуваат изненадувањата. Имено, воопшто не е исклучено и довчерашниот партнер на ВМРО-ДПМНЕ, претседателот на Либерална партија, Стојан Андов, со неговото скромно членство, за овие избори да ја промени патеката на движење и од први јуни да пешачи заедно со својот довчерашен ривал СДСМ. Ваквото скршување на Андов доаѓа како резултат на неговото кокетирање со опозицијата, по прашањето за името, што се случуваше во деновите пред букурешкиот Самит, што беше сериозно доволно сигнал за лидерот на ВМРО-ДПМНЕ, Никола Ѓруевски, да одлучи да ја раскине коалицијата со него.

Сепак, се чини дека врв на политичката перверзија за овие избори би можела да биде партијата на Тито Петковски, НСДП, за која, како што велат, не се исклучува можноста да се врати во прегратките на старата љубов - СДСМ. До ваквиот епилог Петковски доаѓа откако неколку пати за измина-

твиве две години ги наруши односите со Ѓруевски, и даде тајни сигнали за формирање на таканаречено ново парламентарно мнозинство со СДСМ, без ВМРО-ДПМНЕ. Тоа Ѓруевски веројатно го памети!?

ВМРО-ДПМНЕ, пак, веројатно ќе опстои на идејата да прави коалиции само со некои мали партии, кои го носат знакот на етничките заедници во Република Македонија или, пак, со пајтон партиите од типот на тие на Павле Трајанов и на Љубисав Иванов-Синго. Останатите места на листите за пратеници, најверојатно ќе бидат резервирани за членови на ВМРО-ДПМНЕ, кои своето "гнездо" ќе мораат да го најдат во парламентарните клупи. Но, дали секој заслужува да биде пратеник? Секако не! Исто како што не заслужуваат и еден добар дел од сегашните министри од редовите на оваа партија по изборите да бидат избрани за министри. Пред сè, поради фактот што на еден дел од нив учинокот во работата на Владата им беше многу помал од она што се очекуваше, додека другиот дел беше премногу исфорсиран во јавноста, но без видливи резултати. Токму затоа со овие избори не се очекуваат промени само во бројката на парламентарци на страната на ВМРО-ДПМНЕ, која несомнено ќе биде поголема од онаа во 2006 година, туку и во квалитетот на идните станари на Владата на Република Македонија.



### FA. ALIJA DAUTOSKI

### POGREBEN INSTITUT



MEGJUNARODEN POGREBEN INSTITUT - STUTTGART. VRŠIME PREVOZ NA POČINATIOT SO AVTOMOBIL ILI AVION. BRZO, SIGURNO I KOREKTNO. OBEZBEDUVANJE NA SITE POTREBNI DOKUMENTI I OSTATATI POTREBI. RASPOLAGAME SO KOMPLETNA POGREBNA OPREMA. NAŠITE USLUGI SE, OD MESTOTO NA POČINATIOT OD SITE EVROPSKI ZEMJI DO MESTOTO NA POGREBOT!

**EDINSTVEN MAKEDONSKI POGREBEN INSTITUT. PROVERENA USLUGA!**

**I VO NAJTEŠKITE MOMENTI NIE SME SO VAS! VI STOIME NA RASPOLAGANJE 24 ČASA**

D
I
A
B
CH
F
NE
NB



**Büro Makedonija**  
Tel. 048 / 473 315  
Mob. 070 / 711 788

**Büro Stuttgart**  
Tel. 0711 / 8 17 78 72  
Fax 0711 / 8 17 78 73  
Mob. 0171 / 5 46 32 20  
0172 / 7 62 20 49

70469 Stuttgart - Leobenerstr. 33  
Feuerbach [www.dautoski.de](http://www.dautoski.de)